

Државната комисија за жалби по јавни набавки, во состав: Маја Малахова – претседател, Мишо Василевски – член, Елита Шуки – член, Сузана Раваноска – член и Томо Томовски – член, врз основа на член 200 од Законот за јавните набавки, постапувајќи по жалбата на жалителот – „ММ ХОСПИТАЛ ХИГИЕНА“ ДООЕЛ - Скопје, наш број 07-128/2 од 28.02.2013 година, изјавена против Тендерска документација изготвена по Огласот за доделување на договор за јавна набавка со Отворена постапка бр.03/2013 од 15.02.2013 година за јавна набавка на стоки – средства за одржување на хигиена и галантерија на договорниот орган ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ – Скопје, врз основа на член 220 став 1, алинеја 2, и став 3 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.24/2012 и бр.15/2013), на 11^{-та} Седница одржана на 13.03.2013 година го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Жалбата на жалителот „ММ ХОСПИТАЛ ХИГИЕНА“ ДООЕЛ - Скопје изјавена против Тендерска документација изготвена по Огласот за доделување на договор за јавна набавка со Отворена постапка бр.03/2013 од 15.02.2013 година за јавна набавка на стоки – средства за одржување на хигиена и галантерија на договорниот орган ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ – Скопје, **СЕ ОТФРЛА КАКО НЕДОЗВОЛЕНА.**

2. Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки **е конечно.**

Образложение

Договорниот орган, ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ – Скопје, спровел Отворена постапка 03/2013 за јавна набавка на стоки – средства за одржување на хигиена и галантерија.

Незадоволен од содржината на тендерската документација жалба изјави економскиот оператор „ММ ХОСПИТАЛ ХИГИЕНА“ ДООЕЛ – Скопје, од причини што смета дека договорниот орган составил тендерска документација која содржи битни пропусти кој се спротивни од Законот за јавните набавки.

Во писмениот одговор на жалбата, Договорниот орган наведува дека жалбата е неоснована, поради што предлага жалбата да биде одбиена како неоснована.

Државната комисија за жалби по јавни набавки, одржа седница, и при разгледувањето и испитувањето на доставената документација, жалбата и образложението на жалбените наводи, одговорот на жалбата доставен од страна на договорниот орган, како и на сите списи на предметот доставени како докази, врз основа на член 220 став (1) алинеја 2 од Законот за јавните набавки најде:

Жалбата е изјавена од овластен подносител.

Жалбата е недозволена.

Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја жалбата, утврди дека истата е недозволена, бидејќи жалбените наводи се преуранети, од причина што се поднесени пред отворањето на понудите кое е закажано на 11.03.2013 година во 13.00 часот.

Согласно член 220 став (1) алинеја 2 од Законот за јавните набавки: „Во постапката за правна заштита, Државната комисија може да ја отфрли жалбата заради ненадлежност, недозволеност, неуреденост, ненавременост, поради тоа што е изјавена од неовластени лица и во случај на неисполнување на обврската од членот 212 став 2 на овој закон“.

Од причини што Државната комисија утврди дека изјавената жалба е недозволена, воопшто не се впушти во оценување на фактичката состојба и примената на материјалното право.

Од сето погоре изложено се донесе Решение како во диспозитивот.

Упатство за правно средство: Согласно член 230 од Законот за јавните набавки и член 20 од Законот за управните спорови, против ова решение незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 од денот на приемот на решението.

Бр.07-128/5
13.03.2013 год.
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Маја Малахова

Доставено до:

- Архива
- ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ Скопје ул.„4 Јули“ бр.129
- „ММ ХОСПИТАЛ ХИГИЕНА“ ДООЕЛ ул. Октомвриска Револуција бр.4-1/7 Скопје